

Отчетност за трошења на Управен одбор на МЕПСО (7 члена)

период: 1.1.2020 г. – 30.6.2020 г.

(во денари)

Број на трошок	Тип на трошок	I 2020	II 2020	III 2020	IV 2020	V 2020	VI 2020
001	Јавен превоз						
002	Изнајмување моторни возила во странство						
003	Такси превоз						
004	Авионски карти						
005	ВИП салони на аеродроми						
006	Закуп на сали и канцелариски простор						
007	Закуп на канцелариска опрема						
008	Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)						
009	Хотелско сместување во земјата						
010	Хотелско сместување во странство						
011	Угостителски услуги во рамки на институциите		77.820	27.601	33.202	44.486	
012	Угостителски услуги во земјата	107.625	73.933	25.960		7.540	
013	Угост.услуги во странство						

014	Трошоци за мобилен телефон	23.732	23.924	20.184	19.377	19.997	21.682
015	Дневници при патување во странство						
016	Подароци подарени на службени лица или меѓународни организации, дадени за време на официјални посети, гостување или во други околности						

Наративен извештај за најважни настани и активности во делокруг на работата на МЕПСО: 1.1.2020 година – 30.6.2020 година:

И покрај негативните последици врз деловното работење кои беа резултат на здравствената пандемија предизвикана од вирусот COVID 19 и бројните ограничувања кои ги наметна здравствената криза АД МЕПСО успеа да ја одржи динамиката во реализацијата на најзначајните инвестициски проекти. Во овој период најзначајни инвестициски проекти беа следниве:

-реконструкција на 110 kV постројка во ТС „Валандово“ која заврши успешно и во целост на почетокот на јуни 2020 година;

-успешно завршена реконструкција на 110 kV постројка во ТС “Осломеј”

-и покрај ограничувањата од пандемијата согласно со планираната динамика во овој период се одвиваа активностите на реконструкциите на ТС „Битола 2“, ТС „Скопје 4“, ТС „Прилеп“ и изградбата на нов 110 kV далекувод ТС Штип – ТС Неокази -ТС Пробиштип

-Во февруари 2020 се склучени договори со најповолни изведувачи за капиталните инвестициски проекти : нов 400 kV интерконективен далекувод од ТС Битола 2 до македонско – албанската граница и нова 400/ 110 kV трафостаница во близина на Охрид

**Отчетност за трошења на Управен одбор на МЕПСО**

**период: 1.6.2019 г. – 31.12.2019 г.**

(во денари)

Бр. на трошок	Тип на трошок	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
001	Јавен превоз	2.214						
002	Изнајм. моторни возила во странство							
003	Такси превоз	7.817				9.526	2.442	34.428
004	Авионски карти	88.080				62.656	59.557	127.877
005	ВИП салони аеродром							
006	Закуп на сали и канцелар. простор							
007	Закуп на канцелар. опрема							
008	Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)							
009	Хотел. сместув. во земјата	773.759	75.037	441.848	375.783	326.648	141.663	339.085

010	Хотел. смест. странство	31.297	131.134		25.473	32.946	11.070	105.343
011	Угостит. услуги во рамки на институц.	82.389	53.528	38.559	29.083	124.614	37.792	42.461
012	Угостит. услуги во земјата преку надвор. угостит.	95.646	98.016	19.480	39.280	87.257	69.490	48.818
013	Угостит. услуги во странство	6.544	4.506			1.648	8.807	8.444
014	Трошоци за мобилен телефон	33.182	21.589	13.757	13.044	12.779	19.455	33.326
015	Дневници при патување во странство	15.098	27.688		15.037	12.946	20.590	63.308
016	Подароци подарени на службени лица или меѓународ ни организац ии, дадени за време на официјалн и посети, гостување или во други околности							

Наративен извештај за најважни настани и активности во делокруг на работата на МЕПСО: 1.6.2019 година – 31.12.2019 година:

-АД МЕПСО ги објави меѓународните тендери за изградба на два електроенергетски објекти : нова 400/ 110 kV трансформаторска станица во близина на Охрид и нов 400 kV интерконективен далекувод што ќе ги поврзува електропреносните системи на нашата земја и на Р.Албанија. Двата проекти се од огромно системско национално и регионално значење затоа што ќе придонесат за подобрување на стабилноста и доверливоста во работата на нашиот електроенергетски систем, ќе дадат придонес за развој на регионалниот пазар за електрична енергија и на долг рок ќе ги решат сите предизвици за подобрување на напонските прилики и снабдување на југозападниот регион во квалитетна електрична енергија. Двата проекти се финансирани со кредитна линија на ЕБОР. Во рамки на овој период, по распишувањето на тендерите, голем број заинтересирани компании учествуваа на „site visit“ на трасата на која ќе биде граден новиот далекувод.

Од мноштвото други активности за осовременување и зголемување на капацитетите на преносната мрежа би ги издвоиле како најважни следниве:

-Започна реконструкцијата т.е. изградбата на нов 110 kV далекувод на постоечката траса што ги поврзува трансформаторските станици „Штип“ и „Пробиштип“ прв од петте проекти за модернизација на 110 kV далекуводи од националната преносна мрежа. Со овој проект ќе бидат реконструирани сите далекуводи поставени на армирано – бетонски столбови кои се во функција над 50 години и тие ќе бидат заменети со нови челично – решеткасти столбови, нови проводници и изолатори и спојна опрема. Далекуводот Штип – Пробиштип е вреден 2,45 милиони евра и е во должина од 27 километри. На овој далекувод се поврзува и новата гринфилд инвестиција „Краунфилд Фаундри“.

-Заменета е со нова високонапонската опрема во 110/x kV ТС „Сушица“ во струмичкиот регион . Оваа трафостаница освен регионално има и системско значење затоа што е енергетски јазол т.е. една од двете врски на 110 kV напонско ниво со соседниот бугарски електроенергетски систем. Проектот во краток временски интервал успешно и во целост и со сопствени средства и човечки ресурси го реализираа подружниците во АД МЕПСО: Оператор на преносна мрежа и Оператор на електропреносен систем.

-АД МЕПСО избра најдобар понудувач и склучи договор за набавка на нов енергетски 400/110 kV трансформатор за потребите на ТС Битола 2. Договорот е склучен со словенечката компанија „Колектор ЕТРА“ и ова е инвестиција вредна 2,4 милиони евра. Новиот енергетски трансформатор ќе го замени постоечкиот кој е во функција 40 години. Модернизацијата на ТС Битола е системски приоритет за АД МЕПСО затоа што преку оваа трансформаторската станица на преносната мрежа е приклучен РЕК Битола - најголемиот производител на електрична енергија во земјава.

**Отчетност за трошења на Управен одбор на МЕПСО (8 члена)**

**период: 1.12.2018 г. – 31.5.2019 г.**

(во денари)

Број на трошок	Тип на трошок	XII 2018	I 2019	II 2019	III 2019	IV 2019	V 2019
001	Јавен превоз						
002	Изнајмување моторни возила во странство						
003	Такси превоз	11.962	4.268				9.791
004	Авионски карти	62.512	70.682	13.186	12.878		127.459
005	ВИП салони на аеродроми						
006	Закуп на сали и канцелариски простор						
007	Закуп на канцелариска опрема						
008	Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)						
009	Хотелско сместување во земјата						

010	Хотелско сместување во странство	48.966	82.349	40.418	40.870	81.601	69.956
011	Угостителски услуги во рамки на институциите	143.380					
012	Угостителски услуги во земјата	90.982	14.075	47.343	40.870	81.601	53.595
013	Угост.услуги во странство	8.435	57.096	8.425	11.113		30.313
014	Трошоци за мобилен телефон	21.663	31.378	24.976	21.909	24.376	33.420
015	Дневници при патување во странство	26.288	43.096	18.942	23.278	11.562	53.139
016	Подароци подарени на службени лица или меѓународни организации, дадени за време на официјални посети, гостување или во други околности						

Наративен извештај за најважни настани и активности во делокруг на работата на МЕПСО: 1.12.2018 година – 31.5.2019 година:

-Заврши процесот на модернизација на примарна високонапонска опрема во ТС „Кавадарци“ и инсталација на нова опрема за управување, мерење и релејна заштита извршен од стручни лица на МЕПСО. Во овој процес беше заменета со нова опрема што беше во функција 40 години. Новата опрема ги сведува на минимум ризиците од испади и безнапонска состојба, а ги намалува и трошоците за работење на компанијата заради ниските трошоци за одржување.

- Со монтажа на нов прекинувач во трансформаторската станица на ХЕЦ „Тиквеш“ стручните екипи на МЕПСО успешно во период од две години го завршија проектот за монтажа на 21 прекинувач на 110 киловолтно ниво и други елементи од примарна опрема во 10 трансформаторски станици од преносната мрежа.

- МЕПСО, ОСТ албанскиот систем-оператор и ЕСО бугарскиот систем-оператор, склучија меморандум за продлабочување на меѓусебна соработка во развој на пазар на електрична енергија на ниво на регион.

-МЕПСО склучи договор за целосна модернизација на трансформаторската станица „Прилеп“ вредна 1,12 милиони евра. Со овој процес ќе се замени со нова опрема што е во функција 40 години.

#### Отчетност за трошења на Управен одбор на МЕПСО (8 члена)

период: 1.6.2018 г. – 31.11.2018 г.

(во денари)

Број на трошок	Тип на трошок	Јуни 2018 г.	Јули 2018 г.	Август 2018 г.	Септемвр и 2018 г.	Октомвр и 2018 г.	Ноемвр и 2018 г.
001	Јавен превоз						
002	Изнајмување моторни возила во странство						
003	Такси превоз	9.656		8.301		4.009	10.208
004	Авионски карти	137.115		91.200	19.321	75.858	137.265
005	ВИП салони на аеродроми						
006	Закуп на сали и канцелариски простор						
007	Закуп на канцелариска опрема						
008	Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)						
009	Хотелско сместување во земјата						



010	Хотелско сместување во странство	198.110	3.075	176.832	51.563	39.286	63.312
011	Угостителски услуги во рамки на институциите	80.832	110,824	127.850	61.990	135.010	97.221
012	Угостителски и услуги во земјата	151.634	36.648	44.085	41.212	96.874	157.762
013	Угост.услуги во странство	60.146		32.196	22.531	22.191	6.711
014	Трошоци за мобилен телефон	26.080	20.200	39.904	24.000	27.331	22.427
015	Дневници при патување во странство	66.449	8.671	43.813	20.881	32.990	28.227
016	Подароци подарени на службени лица или меѓународни организации, дадени за време на официјални посети, гостување или во други околности						

Наративен извештај за најважни настани и активности во делокруг на работата на МЕПСО: 1.6.2018 година – 31.11.2018 година:

-Склучени се договори за модернизација на преносната мрежа и тоа: за изградба на 4 нови далекуводи на постоечки траси и за модернизација на 8 трансформаторски станици. Инвестициски проекти вредни 18 милиони евра. Ова е најголем инвестициски циклус на МЕПСО финансиски поддржан од Европската банка за обнова и развој.

- Во рамки на активностите за пазарна либерализација и интеграција на регионот одржан е прв состанок на управувачките комитети на WB 6 PS DA MI и на MRC. Целта на проектот

кој е под закрила на Европската комисија, а е воден од Енергетската заедница со седиште во Брисел, е интеграција на пазарите за електрична енергија од земјите на Западен Балкан преку регионалниот пристап во единствениот пан-европски пазар за електрична енергија.

- Во сегментот на општествената одговорност беа доделени стипендии на студенти на ФЕИТ и на Техничкиот факултет во Битола. Воедно во рамки на своите можности МЕПСО даде поддршка на традиционалното советување на енергетичарите во организација на ЗЕМАК одржано во октомври во Охрид.

#### Отчетност за трошења на Управен одбор на МЕПСО (7 члена)

период: 1.12.2017 г. – 31.5.2018 г.

(во денари)

Број на трошок	Тип на трошок	Декември 2017 г.	Јануари 2018 г.	Февруари 2018 г.	Март 2018 г.	Април 2018 г.	Мај 2018 г.
001	Јавен превоз						
002	Изнајмување моторни возила во странство						
003	Такси превоз						
004	Авионски карти	29.929	15.270	50.281	30.363	99.848	98.913
005	ВИП салони на аеродроми						
006	Закуп на сали и канцелариски простор						
007	Закуп на канцелариска опрема						
008	Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)						
009	Хотелско сместување во земјата						16.359

010	Хотелско сместување во странство	46.678	21.383	116.905	23.185	158.182	12.946
011	Угостителски услуги во рамки на институциите	32.776	32.776	32.776	32.776	32.776	32.776
012	Угостителски услуги во земјата преку надворешни угостит. објекти	60.898	4.000	32.835	120.010	26.040	77.200
013	Угост.услуги во странство						
014	Трошоци за мобилен телефон	27.455	27.823	19.815	18.729	40.435	
015	Дневници при патување во странство	14.421	10.086	30.485	7.472	67.865	23.016
016	Подароци подарени на службени лица или меѓународни организации, дадени за време на официјални посети, гостување или во други околности						

Наративен извештај за најважни настани и активности во делокруг на работата на МЕПСО: декември 2017 година – мај 2018 година:

-Склучен е договор за изградба на нов 110 киловолтен далекувод што ги поврзува трафостаниците „Штип“ и „Пробиштип“ вреден 2,45 милиони евра. Далекуводот се гради на иста траса на која и сега постои далекувод што е во функција од 1972 година.

- Започна реализацијата на проектот за монтажа на заштитно громобранско јаже со интегрирани оптички влакна на 12 далекуводи од преносната мрежа, процес со кој во национален прстен ќе се затвори оптиката во преносната мрежа на МЕПСО;
- Учество на Самитот за инвестиции на Западен Балкан во Лондон, Велика Британија, на покана на Европската банка за обнова и развој;
- Официјална билатерална работна посета на грчкиот електропреносен систем оператор АДМИЕ на покана на нивниот генералниот директор Манус Манусакис. На средбата беа утврдени заедничките приоритети за зголеување на преносните прекугранични капацитети за што е формирана и заеднична стручна работна група;
- Во сегментот на општествената одговорност по шести пат беа доделени стипендии на студенти на ФЕИТ при што беа доделени стипендии на три студенти во прва година;
- Возобновена е традицијата за доделување на стипендии на студенти од електротехничката насока на Техничкиот факултет при универзитетот „Свети Климент Охридски“ во Битола

**Отчетност за трошења на Управен одбор на МЕПСО (7 члена), период: 1.6.2015 г. – 30.11.2015 г.**

(во денари)

Број на трошок	Тип на трошок	Јуни 2015 г.	Јули 2015 г.	Август 2015 г.	Септемвр и 2015 г.	Октомвр и 2015 г.	Ноемвр и 2015 г.
001	Јавен превоз						
002	Изнајмување моторни возила во странство						
003	Такси превоз	5.799				4.442	29.355
004	Авионски карти	22.950	14.400		35.999	65.728	83.685
005	ВИП салони на аеродроми						
006	Закуп на сали и канцелариски простор						

007	Закуп на канцелариска опрема						
008	Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)						
009	Хотелско сместување во земјата						
010	Хотелско сместување во странство	31.362	41.674		44.897	91.633	227.667
011	Угостителски услуги во рамки на институциите	36.095	3.881	74.013	33.506	42.000	67.522
012	Угостителски услуги во земјата	266.400	103.594	37.412	39.569	53.235	239.921
013	Угост.услуги во странство					12.807	19.703
014	Трошоци за мобилен телефон	19.267	26.132	12.327	18.435	19.590	20.876
015	Дневници при патување во странство	14.375	23.759		22.601	34.173	106.994
016	Подароци подарени на службени лица или меѓународни организации, дадени за време на официјални посети, гостување или во други околности						

Наративен извештај за најважни настани и активности во делокруг на работата на МЕПСО: 1.6.2015 година – 30.11.2015 година :

- На почетокот на ноеврми беше завршена изградбата на 400 kV далекувод со кој се поврзуваат електропреносните системи на Р.Македонија и на Р.Србија. Со тоа беше ставена под напон петата интерконекција на нашиот електропреносен систем со соседен електропреносен систем.

- Од сегментот на активности од општествена одговорност МЕПСО има две позначајни активности: доделени се стипендии на 5 студенти на Факултетот за електротехника и информатички технологии во Скопје (ФЕИТ) . Ова беше пета генерација стипендисти на МЕПСО, ЕЛЕМ и на ЕВН и електромонтерите на МЕПСО дадоа поддршка на екологистите од „Аквила“ поставија плаформи на далекуводни столбови од преносната мрежа наменети за гнездење на царскиот орел.

**Отчетност за трошења на Управен одбор на МЕПСО (7 члена), период: 1.12.2014 г. – 31.5.2015 г.**

(во денари)

Број на трошок	Тип на трошок	Декември 2014 г.	Јануари 2015 г.	Февруари 2015 г.	Март 2015 г.	Април 2015 г.	Мај 2015 г.
001	Јавен превоз						
002	Изнајмување моторни возила во странство						
003	Такси превоз						
004	Авионски карти	45.295	16.842		16.974	13.530	180.072
005	ВИП салони на аеродроми						
006	Закуп на сали и канцелариски простор						
007	Закуп на канцелариска опрема						

008	Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)						
009	Хотелско сместување во земјата						
010	Хотелско сместување во странство	99.360	47.890	35.424	76.777	40.405	234.814
011	Угостителски услуги во рамки на институциите	44.993	44.993	44.993	44.993	44.993	44.993
012	Угостителски услуги во земјата преку надворешни угостит. објекти	286.137	362.354	110.410	104.576	87.706	174.498
013	Угост.услуги во странство						
014	Трошоци за мобилен телефон	20.816	18.762	24.971	24.651	18.597	22.636
015	Дневници при патување во странство	22.527	23.554	30.172	33.518	21.636	89.525
016	Подароци подарени на службени лица или меѓународни организации, дадени за време на официјални посети, гостување или во други околности						

Наративен извештај за најважни настани и активности во делокруг на работата на МЕПСО: декември 2014 година – мај 2015 година :

-Започна изградбата на нов 400 киловолтен далекувод што ќе ги поврзува електропреносните системи на Р.Македонија и Р.Србија, инвестиција во која МЕПСО вложи над 11 милиони евра. Далекуводот е прва директна врска меѓу преносните системи на двете земји и ги поврзува трансформаторските станици „Штип“ и „Врање“. На македонска територија далекуводот е поставен на 168 столбови во должина од 70 километри;

-Подготвителни активности за склучување договор со Европска банка за обнова и развој (ЕБОР) за кредитен аранжман за финансирање на нов 400 киловолтен далекувод што ќе ги поврзува електропреносните системи на Р.Македонија и на Р.Албанија и изградба на нова 400/110 киловолтна трансформаторска станица во близина на Охрид. Кредитниот аранжман со ЕБОР е 37 милиони евра;

-Свечено одбележување на 10 години од формирањето на МЕПСО и негово издвојување од ЕСМ, со што и официјално започнаа реформите со електроенергетскиот систем на Република Македонија;

- Подготовка и изработка на „Мрежни правила за пренос на електрична енергија“, подзаконски акт што поблиску ги утврдува условите и правилата за приклучување на преносната мрежа;

-Набавка на нови системи : SCADA (систем за контрола, автоматизација и обезбедување на податоци), EMS (систем за енергетски менаџмент) и MMS т.е. маркет менаџмент системот за потребите на Операторот на пазар за електрична енергија и на Операторот на електропреносниот систем;

**Отчетност за трошења на Управен одбор на МЕПСО (7 члена), период: 1.12.2015 г. – 31.5.2016 г.**

(во денари)

Број на трошок	Тип на трошок	Декемвр и 2015 г.	Јануар и 2016 г.	Февруар и 2016 г.	Март 2016 г.	Април 2016 г.	Мај 2016 г.
001	Јавен превоз						



002	Изнајмување моторни возила во странство						
003	Такси превоз			25.228	15.076		20.061
004	Авионски карти			83.966			84.500
005	ВИП салони на аеродроми						
006	Закуп на сали и канцелариски простор						
007	Закуп на канцелариска опрема						
008	Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)						
009	Хотелско сместување во земјата						
010	Хотелско сместување во странство		33.351	135.088	55.793	20.538	214.526
011	Угостителски услуги во рамки на институциите	44.230	38.020	49.257			379.980
012	Угостителски и услуги во земјата преку надворешни угостит. објекти	172.492	93.084	261.230	126.633	126.436	138.888
013	Угост.услуги во странство	19.703			4.317		
014	Трошоци за мобилен телефон	17.953	17.446	31.234	70.379	23.729	23.202

015	Дневници при патување во странство	21.217	11.599	69.728	19.635	10.945	64.502
016	Подароци подарени на службени лица или меѓународни организации, дадени за време на официјални посети, гостување или во други околности						

Наративен извештај за најважни настани и активности во делокруг на работата на МЕПСО: декември 2015 година – мај 2016 година :

-МЕПСО склучи кредитен аранжман со Европската банка за обнова и развој за изградба на нов 400 киловолтен далекувод што ќе ја поврзува нашата земја со соседна Република Албанија и за изградба на нова 400/100 киловолтна трансформаторска станица во близина на Охрид.

-МЕПСО го купи центарот за испитување статички карактеристики на далекуводни столбови во Охрид (поранешна сопственост на ЕМО Охрид)

-МЕПСО додели стипендии на 4 студенти од електротехничката насока на Техничкиот факултет во Битола